


Како истовремено да испратите покана за регистрација на сите ваши пријатели

Почитувани корисници на нашиот портал,

Поканувањето на вашите пријатели да се регистрираат ви овозможува подобрување на вашиот личен кориснички статус, со што добивате поголеми попусти на секоја нарачка направена на KupiKniga.mk.

Процедурата за трансфер на csv фајлови преку кои можете истовремено да им испратите покана на сите контакти на вашиот меил е следна:

Чекор 1: Откако ќе се најавите со внесување на вашата корисничка е-адреса и лозинка, најпрвин одите во „Моја библиотека“, а потоа одбирате „Покани пријател“.



kupikniga.mk **БЕСПЛАТНА ДОСТАВА**

Почетна Нови Книги Топ 10 **Попусти** Вести Издавачи Книжари Пребарување Контакт Помощ **Моја Библиотека**

Моја Библиотека Мој Профил Адреси на Доставка Мои Нарачки Зачувани за подоцна Билтени **Покани пријател** Помощ

Јован Филкоски
Член на купикнига од: 11.04.2012
Промени го профилот
Контактирај со КупиКнига

Статус на член: Bronze **Попуст: 3 %**
Поканети пријатели кои се регистрирале: 4
Направени нарачки: 0.00 мкд.

Блиску сте до Silver членство

За да станете Silver член на КупиКнига и да добиете попуст од **5 %** на сите нарачки треба да:


- поканите уште 5 пријатели кои ќе се регистрираат **Покани пријател**
- купите книги во вредност од 6000 мкд.

20%

Преглед на активности


Досега имате направено вкупно 0 нарачки [Мои Нарачки](#)
Имате 0 книги зачувани за подоцна [Зачувани за подоцна](#)

Чекор 2: Потоа го отворате Microsoft Outlook, каде од главното мени “FILE” најпрвин го селектирате подменито “OPEN” од каде што ја одбирате опцијата “IMPORT”




Чекор 2

Чекор 3: Откако ќе ви се отвори новото прозорче “Import and Export wizard”, ја одбирате опцијата “Export to a file” по што кликувате на „NEXT”.




Чекор 3

Чекор 4: Во следното прозорче насловено како “Export to a file”, од понудените “Create a file of type” опции, одбирате “Comma Separated Value (Windows)” и повторно кликувате на „NEXT“.




Чекор 4

Чекор 5: Во наредното прозорче ја одбирате опцијата “CONTACTS” и кликувате „NEXT“.




Чекор 5

Чекор 6: Во полето “Save exported file as”, со кликување на опцијата “BROWSE” одбирате на кое место во вашиот компјутер сакате да биде зачуван фајлот и како истиот да биде насловен (во конкретниов случај фајлот ќе биде зачуван во “Downloads” и насловен како “OutlookContacts.CSV”). За да продолжите кон следниот чекор, одново кликувате „NEXT”.




Чекор 6

Чекор 7: Во (по)следниот дијалог прозорец проверувате дали е автоматски обележана опцијата “Export Contcts from folder: Contacts”, по што кликнувате на “FINISH”




Чекор 7

Чекор 8: Откако csv фајлот ќе биде снимен на вашиот компјутер, се враќате на страната за покана на пријатели на порталот www.kupikniga.mk, по што ја одбирате опцијата „Прикачете csv фајл“




Чекор 8

Чекор 9: Кликнувате на полето “Choose file”, по што во отвореното прозорче го наоѓате и одбирате фајлот “OutlookContacts.csv” во вашиот компјутер (во случајов е зачуван во категоријата “Downloads”) и на крајот кликувате на полето „Импортирај го фајлот“.



Чекор 9

Чекор 10: На крајот ги селектирајте сите контакти со штиклирање на првото поле пред контактите, по што кликувате на копчето „Покани пријател“.



Прикачете сѐв фајл No file chosen

<input type="checkbox"/>	Е-адреса	Име:	Презиме:
<input checked="" type="checkbox"/>	lola_38@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	tenka_jorg@hotmail.com	tenka	egroveva
<input checked="" type="checkbox"/>	alexander_jovanov@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	ben.alexovsk@viva.mk		
<input checked="" type="checkbox"/>	lilyg_3421@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	stefanov@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	lilija_angelina@hotmail.com		Angelovska
<input checked="" type="checkbox"/>	marina_oljancovska@hotmail.com	Marina	Oljancovska
<input checked="" type="checkbox"/>	marina_bacdevska@hotmail.com	Marina	Bacdevska
<input checked="" type="checkbox"/>	marica_24@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	oliver_mrk@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	nebojsa@hotmail.com	nebo	bockovska
<input checked="" type="checkbox"/>	luka_bluel@yahoo.com	Luka_Bluel	
<input checked="" type="checkbox"/>	aida@svcc.ukim.edu.mk	Aida	Černova
<input checked="" type="checkbox"/>	lana_ambas@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	lana_ambasovska@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	trajica_pucovska@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	lana_nbrevska@hotmail.com	lana	
<input checked="" type="checkbox"/>	lanaenova-fava@hotmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/>	lilijana@hotmail.com		

Број на редници 20

Чекор 10

По ова, вашите контакти ќе добијат покана да се регистрираат.

Благодариме и се надеваме дека ќе бидете задоволни од услугите на www.KupiKniga.mk

Со почит,

Тимот на КупиКнига.мк

info@kupikniga.mk